



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 20 јули 1961
Скопје
Број 25 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

129.

На основа член 60 став 2 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/61 г.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ, ИСХРАНА И ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Поголемите шумски, градежни, земјоделски, рударски работилишта како и на работилиштата за одржување на пруги, поштенскиот сообраќај, производството и распределба на електрична енергија, монтажните и другите градилишта што не се во близина на населени места или се наоѓаат во близина на населени места во кои нема можност за сместување на поголем број работници што доаѓаат од оддалечени места, организацијата е должна да на запослените работници им осигура сместување и исхрана на самото работилиште или превоз од местото на живеењето до работилиштето и назад.

Член 2

Како поголемо работилиште во смисла на претходниот член за кое стопанската организација е должна да осигура сместување и исхрана или превоз на работниците се смета работилиштето кое има запослено најмалку 30 работници.

Како работник во смисла на претходниот став се смета секој лице во работен однос без оглед на својството, положајот, работата или функцијата што ја врши на работилиштето.

Член 3

Објектите за сместување и исхрана не можат да бидат оддалечени повеќе од половина час пешачење од местото на работењето.

Објектите од претходниот став служат само за сместување на работниците. Сместувањето во тие простории на семејствата на работниците не е дозволено.

Член 4

На работилиштата на кои се работите обавуваат само во летните месеци и тоа од 1 мај до 30 септември стопанската организација може да осигури сместување на работниците во монтажни простории — бараки.

Член 5

Кога на работилиштето има запослено машка и женска работна сила, сместувањето ќе се осигури во посебни простории.

Член 6

Секоја зграда — барака треба да има потребен број на простории за спиење, кујна со нуз простории, трпезарија, просторија за прање и сушење на влажните алишта и чевли и хигиенски уреди.

Член 7

Просториите за спиење на работниците мора да бидат удобни и хигиенски.

Просториите за спиење со исклучок на просториите од чл. 4 од овој Правилник мора да бидат изградени од чврст материјал.

Чистењето на просториите за спиење мора да се обавува редовно.

Во просториите за спиење забрането е да се чуваат непотребни материјали и алати.

Стопанската организација е должна да обезбеди посебна просторија за чување на алат и друг материјал, додека за личните ствари на работниците да осигури потребен број гардеробни ормани.

Член 8

Една спална може да служи за сместување најповеќе на 20 работници. Во спалната за еден работник се осигурува најмалку десет кубни метра слободен простор и еден кревет со постелнина од сламарица, два чаршава со перничка и потребен број кебиња.

Висината на просторијата мора да биде најмалку 2,6 м.

Спиење на два работника во еден кревет не е дозволено.

Постелнината треба да се одржува во чиста состојба.

Член 9

Подот, сидовите и таваните на заедничките простории треба да бидат изградени од материјал кој се лесно пере и чисти односно варосува. Подот на просториите за спиење треба да се чисти секој ден и да се мие еднаш неделно, а сидовите да се варосуваат по потреба, но најмалку два пати годишно.

Член 10

За време на студентите денови во спалната задолжително се лежи.

Член 11

Кујната и трпезаријата ќе се изградат на начин и под услови кои овозможуваат хигиенско готвење, како и примање на храната.

Член 12

Просторијата за сушење на влажните алишта и чевли треба да биде направена за таа цел со добро загревање и вентилација.

Член 13

На објектот за сместување и исхрана мора да има здрава вода за пиење во потребно количество.

Онаму каде нема водовод, водата за пиење ќе се држи во затворени садови кои ќе ја чуваат од загадување.

Член 14

Во зградите — бараките кои служат за сместување на работниците треба да се изгради просторија за капење на работниците — бања, сметајќи по еден туш на секои 25 работника.

Исто така треба да се постават и умивалници, сметајќи на секои 6 лица по еден умивалник.

Член 15

Бројот на хигиенските уреди (нужниците) се определува спрема бројот на сместените работници, така да на 30 работници доаѓа по еден хигиенски уред. Во објектот за сместување каде има машка и женска работна рака хигиенските уреди ќе се одвојат и означат со натпис.

Подот и сидовите на нужникот до висината од 1,20 м. мора да бидат од материјал кој не пропушта течност а кои можат лесно да се чистат и дезинфикуваат.

Нужниците мора да бидат доволно осветлени, вентилирани и секој ден да се редовно чистат.

Ако нема можност да се нужникот приклучи уз канализацијата, мора да се изгради посебна нужничка јама.

Член 16

Стопанската организација е должна да по барање од најмалку 30 работници обезбеди исхрана на самото работилиште.

До колку на едно работилиште работат работници од две или повеќе стопански организации, исхраната можат да ја заеднички организираат со тоа што меѓусобните односи ќе ги утврдат со договор.

Член 17

Храната која работниците ја добиваат треба да биде здрава, разноврсна и со доволно калории сообразно со видот на работата што ја работниците вршат.

Член 18

За животните намирници, примањето на храната, начинот на издавањето на истата, ќе се грижи одбор за исхрана.

Одборот од претходниот став се состои од 3 члена што ги избираат работниците од својата средина.

Изборот на одборот од став I од овој член се врши на состанок на работниците, со јавно гласање.

Член 19

Потребниот инвентар за нормално функционирање на кујната и исхраната ќе го осигура стопанската организација.

Член 20

Ако на работилиштето не е организирана исхрана, затоа што тоа не го бараат најмалку 30 работници (член 16), стопанската организација е должна да осигури подгревање на храната што ја донесуваат работниците.

Член 21

До колку на градилиштето не е осигурено сместување и исхрана, стопанската организација ќе осигура превоз на работниците од местото на живеењето до работилиштето и назад.

Превозот на работниците мора да се осигури во случајот кога местото на работилиштето од местото на живеењето е оддалечено повеќе од 5 километри, а пак не постојат средства на јавниот сообраќај (железница, автобус) кои работниците можат да ги користат за превоз.

Плаќањето на трошоците за превоз ќе се врши по постојните прописи за тоа.

Член 22

Сместувањето, исхраната и превозот во смисла на одредбите на овој правилник, стопанската организација е должна да го сообрази во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на Правилникот.

За спроведувањето одредбите од овој правилник се грижи Инспекцијата на трудот.

Член 23

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 06-812

20 јуни 1961 година

Скопје

Секретар

на Секретаријатот за труд,
Д-р Асен Симитчиев, с. р.

130.

На основа член 81 од Законот за државната управа и точка 1 од Одлуката за овластувањето на поедини секретаријати на Извршниот совет и други органи на републичката управа својата внатрешна организација да ја утврдат со Правилник („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57), во согласност со Извршниот совет на НРМ дадена на седницата на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет од 13-VI-1961 година, Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во прилогот кон Правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 4/60 и 9/61) точка I под 6—7 се брише.

Член 2

Точка VIII под 26) и 32—37) се менува и гласи:
„26. Шеф . . . виши референт II врста 1
32—37 Дактилобиро дакт. Ia класа 2
дакт. Ib класа 3
дакт. II класа 1“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1050/1

26 јуни 1961 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство на

Извршниот совет,

Салтир Путински, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12161 од 6 јуни 1961 година, ја одобри промената на личното име на Стојчевски Велимир, роден на 16 јули 1936 година во с. Кожле, Скопска околија, од татко Атанас и мајка Даница, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ивановски Боро**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (129)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12207/1 од 1 јули 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Џафери Шукри, роден 1931 година во с. Врапчиште, Тетовска околија, од татко Исо и мајка Целадије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ружди**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (130)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-19757/1 од 22-ХП-1961 година, ја одобри промената на личното име на Стојковски Владимир, роден на 20 септември 1932 година во с. Косевица, Штипска околија, од татко Стојко Николовски и мајка Петрија Николовска, род. Атанасова, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стојков Блажо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (131)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12242 од 8 јуни 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Једебелиќ Милан, роден на 10 август 1940 година во с. Радушца, Скопска околија, од татко Драгутин и мајка Наталија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Лазик**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (133)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20207/2 од 6 мај 1961 година, ја одобри промената на роденото име на

Љуман Нуредин, роден на 20 јули 1945 година во гр. Охрид, од татко Љуман Шаип и мајка Љуман Гулизар, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Фаредин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (134)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12094/1 од 8 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Хамиди Насух, роден на 1 февруари 1941 година во с. Сенокос, Тетовска околија, од татко Хамиди Абдурахим и мајка Сафије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Рамиз**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (135)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12243 од 8 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Здравковски Стојан, роден на 24 јануари 1935 година, во с. Белимбегово, Скопска околија, од татко Ангелко и мајка Славјанка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Тонче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (136)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Велика Трајанова Танчева, од Скопје, ул. „464“ бр. 63, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Ѓорѓи Димитров Танчев, од с. Страишта, Воденско, Грција, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Ѓорѓи Димитров Танчев, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противно ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 418/61.

(132)

Љупчо Д. Филипов, од Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 180, подаде тужба за оспорување на татковство односно утврдување, против Даница Филипова, Глигор Брезовски, двајцата од Скопје, и Ангел Г. Гагов, од с. Југово, НР Бугарија, со непозната адреса.

Се поканува тужениот Ангел Г. Гагов, од с. Југово, НР Бугарија, со непозната адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 520/61.

(138)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 160, страна 13, свеска II, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Технометал“, Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. организирање на штедење меѓу своите членови за создавање на средства за отплата на станот;

2. да изгради станбени простории за своите задругари на задружна основа;

3. да склучува договори за заем од општествени средства, заради станбена изградба;

4. изградбата да ја врши во сопствена режија, или да склучува договори со овластени градежни претпријатија за градба, доградба и исправки;

5. да набави земјишни парцели за изградба на зградите;

6. да врши набавка на градежни и други материјали или да организира производство на таков потребен материјал за изградба на згради (во случај кога изградбата се изведува во сопствена режија);

7. да осигура потребна работна сила за извршување на своите дејности (кога се гради во сопствена режија);

8. да укажува помош на членовите на задругата по правни, финансиски и други прашања, во врска со изградбата на станбената зграда;

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје бр. 04—10524/59 од 30-I-1960 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Баев Апостол, претседател, Душко Стојановски, Вуковиќ Ѓоко, Стојков Владо и Марика Стојанова. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Баев Апостол и Вуковиќ Ѓоко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 98/60. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 629, страна 635, свеска II, е запишано под фирма: Претпријатие „Биро за студии и проектирање“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење научни истражувања и студии од областа на техничките науки; изработување инвестициони програми, инвестициони проекти, идејни и главни проекти, елаборати за економско и техничко испитување, истражување од областа на урбанизмот, нискоградбата, високоградбата, технологијата, електротехниката и машинството; учествување во претходните работи за правење економско-технички елаборати, технички надзор од делокругот на проектанската работа, давање стручни мислења и инструкции по стручно технички прашања, издавање публикации во врска со постигнувањата под алинеите 1 и 2, соработување со соодветните претпријатија во земјата и странство.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 19547/59 од 28-I-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето инж. Станислав Јефтимидис, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 91/60. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 154, страна 815, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Југопетрол“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: да гради станбени згради за потребите на своите членови; да ги помага своите членови при изградбата на станбени згради, со прибавување на соодветни земјишта, нацрти на згради, со пресметки и градежни дозволи, како и да ги помага материјално своите членови, нарочно со давање на кредити од фондот за кредитирање на задругите; се грижи за стручен надзор и тоа: над изведувањето на градежните работи по одобрените нацрти за заедничка и најповолна набавка и превоз на градежен материјал, за сеча, обработка и допрема на дрвена граѓа; се грижи за индивидуални долгорочни кредити со најповолни услови спрема прописите на паричниот завод што го дава кредитот и ги обавува сите работи околу земјишно-книжниот пренос на доделеното земјиште на корисникот, членот на задругата.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 17561/1 од 12-XII-1959 година, со кое се одбрани и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Тихомир Маринов, претседател, Јордан Цветановски, Нестор Несторовски, Боро Стојановски и Георгиевски Цветко. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Тихо Маринов, претседател, и Јордан Цветановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 61/60. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 157, страна 833, е запишана под назив: Станбена задруга „Макотекс“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да организира штедење меѓу своите членови со цел за формирање на средства од кои членовите ќе ја отплатуваат цената на станот или на фамилијарната станбена зграда;

2. да склучува договори за заем од општествените средства заради станбена изградба;

3. да прибавува земјишта за изградба на зградите што ги подига или ги подигаат нејзините членови;

4. да се грижи за изработка на проектите за станбените згради;

5. да склучува во својство на инвеститор со овластените градежни претпријатија, договори за изградба, доградба, преправка и поправка на станбените згради и се грижи за извршување на тие

договори, или во сопствена режија да врши изградба, доградба, преправка и поправка на станбените згради;

6. да врши работи за текушти одржувања и поправки на зградите што ги подигнала или на зградите на своите членови;

7. да укажува помош на своите членови по правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата на станбените згради.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 278/3 од 28-I-1960 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Перовиќ Лазар, претседател, Зојчевски Александар, Трпковски Атанас, Ветеров Симо и Цветковски Александар. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Перовиќ Лазар, Зојчевски Александар, Трпковски Атанас и Ветеров Симо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 87/60. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 163, страна 31, свеска II, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Прогрес“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да разработува програма за задружна изградба на станбени згради;

2. да организира производство на градежен и друг материјал потребен за изградба на станови, а за која цел може да основа свои одделни работилници и погони;

3. да изнајде најпогодни и економични форми во организацијата и работата за изградба на станбени згради во своја режија;

4. да набавува благовремено земјишни парцели за изградба на станови;

5. да основа проектанско биро за своите потреби;

6. да се грижи за одржување на своите станбени згради и работни простории, како и да врши потребни поправки и адаптации;

7. да осигура потребни финансиски средства за работата на задругата; и

8. да развива секаква дејност почнувајќи од собирање на штедни влогови па до изградбата со што се овозможува побрзо, поекономично и поефтино градење на станови и работни простории.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, бр. 05—13851 од 12-II-1960 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Илија Новачев, претседател, Светослав Милев, Трајанка Драгишиќ, Благој Спасовски, Љубинка Ариконова, Костадинка Богданиќ и Боро Здравковски. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Илија Новачев, претседател, и Светослав Милев, секретар

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 101/60. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 162, страна 25, свеска II, е запишана под назив: Станбена задруга за службениците и работниците од Трговската комора на НРМ, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да изработува програма за изградба на станбени згради и станови за своите членови-задругари, сходно прописите за усмерување на станбената изградба;

2. да организира преку соодветни стопански организации и погони или во сопствена режија поефтина и побрза изградба на станови за задоволување на потребите од станбениот фонд на своите членови-задругари;

3. да собира парични и други материјални средства за задружната станбена изградба;

4. да овозможи на своите членови задругари да користат поволни долгорочни кредити од фондовите за кредитирање на станбената изградба или од други извори;

5. да набавува земјишни парцели за изградба на станбени згради;

6. да се грижи за благовремено обезбедување на квалитетни проекти и друга потребна техничка документација;

7. да укажува помош на своите членови-задругари по сите правни, финансиски и други прашања во врска со изградбата на станбените згради;

8. да се грижи за благовремено осигурување на финансиските средства за нормално и редовно работење на задругата;

9. да набавува градежни и други материјали потребни за задружната станбена изградба;

10. да ги презема сите нужни мерки за поефтина и побрза изградба на станбените згради.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, бр. 05—15993 од 12-II-1960 год., со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Димитар Христов, Мире Анастасов, Вера Николова, Димче Костовски и Миле Јовчевски. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Димитар Христов, Мире Анастасов и Вера Николова.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 103/60. (280)

КОНКУРСИ

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за упразнетите наставнички места во школите од подрачјето на НОО — Драчево

I. Основно осумгодишно училиште — Драчево

1. наставник по француски јазик	1
2. наставник по математика	1
3. наставник по историја	1

II. Основно осумгодишно училиште —**Ст. Зелениково**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. управител на училиштето | 1 |
| 2. наставник по француски јазик | 1 |
| 3. наставник по математика | 1 |
| 4. наставник по музичко воспитување | 1 |

III. Основно училиште во село Орешани

- | | |
|-------------------|---|
| 1. основен учител | 1 |
|-------------------|---|

IV Основно осумгодишно училиште во с. Студеничани

(со наставен шиптарски јазик)

- | | |
|--|---|
| 1. наставник по шиптарски јазик | 1 |
| 2. наставник по македонски јазик | 1 |
| 3. наставник по француски јазик | 1 |
| 4. наставник по историја и географија | 1 |
| 5. наставник по математика и физика | 1 |
| 6. наставник по биолошка група предмети | 1 |
| 7. наставник по музичко воспитување | 1 |
| 8. наставник по физичко и општо. тех. образ. | 1 |

V Одделенски учители со изведување настава на шиптарски јазик

- | | |
|--|---|
| 1. Основно училиште, с. Батинци | 1 |
| 2. Основно училиште, с. Горно Количани | 1 |
| 3. Основно училиште, с. Драчевица | 1 |
| 4. Основно училиште, с. Црвена Вода | 1 |
| 5. Основно училиште, с. Палиград | 1 |
| 6. Основно училиште, с. Алдинци | 1 |
| 7. Основно училиште, с. Вртекица | 1 |
| 8. Основно учил. Страхојадица и Смесница | 1 |
| 9. Основно училиште, с. Дејковец | 1 |
| 10. Основно училиште, с. Добрино | 1 |
| 11. Основно училиште, с. Тисовица | 1 |

VI Одделенски учители со изведување настава на српски јазик

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Основно училиште, с. Батинци | 1 |
|---------------------------------|---|

УСЛОВИ:

За работните места под I — 1, 2, 3; II — 2, 3, 4 и IV — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 завршена виша педагошка школа. За работното место под IV — 2, се бараат наставници по националност македонци, а кои добро го познаваат шиптарскиот јазик. За работните места под III — 1, и V — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, завршена учителска школа. За работното место под точка V — 8, покрај останатите принадлежности, учителот добива и посебен додаток за тешки услови за работа. Исто така и на учителите што ќе работат во местата означени под точка V — 4, 5, 6, 9, 10, 11 им следува посебен додаток.

За работното место под II — 1, кандидатот треба да има завршена ВППШ или учителска школа со стручен испит и најмалку 10 години служба во структурата.

Учителите кои ќе изјават желба дека не сакаат да стануваат во селата Орешани, Драчево и Ст. Зелениково, трошоците за месечните возни карти ги снесуваат сами.

Потребните документи комплетирали треба да се достават до школскиот одбор на соодветната школа најдоцна до 20-VIII-1961 година.

Молби што не ќе бидат комплетирали нема да се земаат на разгледување.

Од Советот за просвета на НО на општината Драчево. (1037)

Врз основа на чл. 33 и 34 од ЗЈС, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, го распишува следниот

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

- | | |
|--|---|
| 1. Референт по просвета, референт I или II група | 1 |
|--|---|

Овој конкурс важи до пополнување на работното место.

Молбите со поопширна биографија да се достават до овој Одбор. (1032)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА БОЛНИЦА — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р Сза пополнување на работното место **ШЕФ** на болничката лабораторија при Општата болница, Прилеп**УСЛОВИ:**

Кандидатот треба да има од стручна спрема завршено фармацевтски факултет.

Настап на работа веднаш или по спогодба.

Плата по Правилникот за личниот доход на болницата.

Молбите се достав. до Управата на Општата болница — Прилеп.

Конкурсот е отворен до 20-VII-1961 година.

За поблиски информации кандидатите нека се обратат до Управата на Општата болница — Прилеп, тел. бр. 30—300. (1033)

СОВЕТИТЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 178 и 190 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО НРМ

распишува

К О Н К У Р С

за наставници по следниве предмети:

I**Педагошка академија во Скопје:**

1. За еден наставник (професор или предавач) по предметот македонски јазик;
2. За еден постојан и еден хонорарен наставник (професор или предавач) по предметот англиски јазик;
3. За еден наставник (професор или предавач) по предметот шиптарски јазик и литература;
4. За еден наставник (професор или предавач) за предметот математика;
5. За еден наставник (професор или предавач) за предметот педагогија;
6. За еден наставник (професор или предавач) за предметот психологија;
7. За еден наставник (професор или предавач) за предметите филозофија и основи на науката за општеството;

8. За двајца наставници (професори или предавачи) за предметот методика во отсекоот за оделенска настава;
9. За еден наставник (професор или предавач) по предметите општотехничко воспитување и методика на наставата по општотехничко воспитување;
10. За еден наставник (професор или предавач) по предметите радио и електро-машиноство;
11. За еден наставник (професор или предавач) за предметите историја на музиката и интонација;
12. За еден наставник (професор или предавач) по предметите музика и методика на наставата по музика;
13. За еден наставник или стручен учител за изведување вежби по предметот обработка на метал и раководење на техничката работилница;
14. За еден хонорарен наставник (професор или предавач) по предметот историја на уметноста;
15. За еден лаборант по физика и
16. За еден стручен учител-препаратор за предметот биологија.

II

Педагошката академија во Штип:

1. За еден наставник (професор или предавач) за предметите филозофија и основи на науката за општеството;
2. За еден наставник (професор или предавач) за предметот психологија;
3. За еден наставник (професор или предавач) за предметот методика во Отсекоот за одделенска настава;
4. За еден наставник (професор или предавач) за предметот француски јазик;
5. За еден наставник (професор или предавач) за предметот историја;
6. За еден наставник (професор или предавач) за предметот географија
7. За еден наставник (професор или предавач) за предметот физика;
8. За двајца наставници (професори или предавачи) за предметот математика;
9. За еден наставник (професор или предавач) за предметот биологија;
10. За еден раководител на техничка работилница и изведување практични вежби со студентите;
11. За еден хонорарен наставник од час (професор или предавач) за ликовно воспитување со методика во Отсекоот за одделенска настава;
12. За еден хонорарен наставник од час (професор или предавач) за музичко воспитување со методика во Отсекоот за одделенска настава;

За звањето професор на Педагошката академија (постојан или хонорарен) кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: факултетска или рамна со неа спрема, самостојни стручни трудови, здобиено искуство во наставата или во струката и способност и самостојност во изведувањето на наставата.

За звањето предавач на Педагошката академија (постојан или хонорарен) кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: факултетска или рамна на неа спрема, да владее со проблемите на

својата дисциплина и има практични искуства и способност за изведување на наставата.

За работните места под реден број 13 и 15 од конкурсот на Педагошката академија во Скопје можат да конкурираат лица со завршена виша стручна педагошка школа, со завршено средно техничко училиште електромашински отсек или машински отсек како и висококвалификувани работници од металска струка со најмалку две години практика.

Кон пријавите кандидатите треба да приложат: диплома за високо, односно средно образование, биографија, список на објавените стручни работи или самите работи, извод од службеничкиот лист и согласност на органот, односно установата во која работи дека може да конкурира. Пријавите се поднесуваат до Секретаријатите на педагошките академии во Скопје и Штип до 25 август оваа година.

Педагошката академија во Штип за наставниците наведени во конкурсот под реден бр. 6, 7 и 8 Околинскиот народен одбор — Штип обезбедува конфорни станови. (1032)

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во основните училишта на територијата на општината Новаца за учебната 1961/62 година

I. Основно училиште Дедебалци:

- | | |
|--|---|
| 1. Наставници по македонски — српски јазик | 2 |
| 2. Учител за физичко и ликовно воспитување | 1 |
| 3. Учител за музичко воспитување | 1 |
| 4. Учител за политехничко образование | 1 |

II. Основно училиште во село Брод:

- | | |
|---|---|
| 1. Управител на училиштето | 1 |
| 2. Наставник по македонски и српски јазик | 1 |
| 3. Наставник по математика-физика | 1 |
| 4. Наставник по руски јазик и музика | 1 |
| 5. Наставник по запознавање на општеството, географија и историја | 1 |
| 6. Наставник по запознавање на природата, хемија, биологија и ликовно воспитување | 1 |
| 7. Учител по општотехничко образование, физичко воспитување и домаќинство | 1 |
| 8. Учител за одделенска настава | 1 |

III. Основно училиште Новаца:

- | | |
|---|---|
| 1. Управител на училиштето | 1 |
| 2. Наставник по македонски-српски јазик | 1 |

IV. За четиригодишните основни училишта:

- | | |
|--|---|
| 1. Учител за одделен. настава во с. Путурус | 1 |
| 2. Учител за одделен. настава во с. Грумази | 1 |
| 3. Учител за одделен. настава во с. Паралово | 1 |

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

за 1960 година

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и член 57 од Правилникот за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1960 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1960 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1960 г.

- | | |
|---|---|
| 4. Учител за одделен. настава во с. Добровени | 1 |
| 5. Учител за одделен. настава во с. Сливница | 1 |
| 6. Учител за одделен. настава во с. Ивени | 1 |
| 7. Учител за одделен. настава во с. Велесело | 1 |

УСЛОВИ:

1. За управител на училиште завршена ВППШ или учителска школа со положен стручен испит.

2. За наставник завршена ВППШ на соодветна група или учителска школа, 1—2 години да го предавале соодветниот предмет.

3. За работно место учител завршена учителска школа.

За работното место под IV-6 ќе има посебен додаток по Одлуката за работа во места во кои условите се особено тешки за живот.

Учесниците на конкурсот молбите со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да ги доставуваат до училишните одбори најдоцна до 20-VIII-1961 година.

2. Еден асистент, виши стручен соработник или стручен соработник во Хемиската лабораторија.

УСЛОВИ:

Под реден бр. 1) завршен земјоделски факултет, првенство имаат лица што работеле на соодветни работи.

Под реден бр. 2) завршен филозофски факултет — хемиски смер.

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 динари таксени марки, кандидатот треба да приложи биографија и документи по член 31 од Законот за јавните службеници и согласност од установата или претпријатието ако е кандидатот во работен однос.

Плата по Правилникот за наградување на Институтот.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места.

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН, ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Двајца виши стручни соработници во Одделението за технологија,

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-------|
| 129. Правилник за осигурување на сместување, исхрана и превоз на работниците | — 393 |
| 130. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет на НР Македонија | — 394 |